



Општина Охрид

Охрид

Сектор за туризам и
локален економски
развој

Димитар Влахов бр. 57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Фак. (046) 262-496

Врз основа на Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој за 2022 година, предвидено е субвенционирање на уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи за физички лица вршители на угостителска дејност во општина Охрид. Согласно истата и донесениот Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност од 07.10.2022 со бр. 08-13707/10 ,општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ ЗА ПЕРИОД

01.10.2022 – 30.11.2022

Цел: Целта на оваа активност е поттикнување на физичките лица запишани во регистарот на физички лица вршители на угостителска дејност во општина Охрид уредно да ја водат евиденцијата за престојот на гостите во својот сместувачки објект, со што ќе се стимулира редовната наплата на ТПП. Висината на Субвенцијата ќе изнесува 80% од уплатената такса за привремен престој по основ на вкупниот број на остварени ноќевања за периодот од **01.10 – 30.11.2022** година.

Вкупен износ: Вкупниот износ на субвенциите не смее да го надминува предвидениот износ одобрен во Програмата Г2 за тековната година. Во случај на пристигнати барања за субвенции во вкупен износ поголем од предвидениот со Годишната Програма, ќе се применува принципот „прв дојден – прв услужен“се до исполнување на предвидениот износ.

Краен рок: Крајниот рок за пријавување е **09. 12. 2022 год.**

Право на учество: Право на учество имаат сите физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во општина Охрид кои:



Општина Охрид

Охрид

Сектор за туризам и
локален економски
развој

Димитар Влахов бр. 57
6000 Охрид

Тел. (046) 262-469
Факс. (046) 262-496

- се регистрирани во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност и поседуваат Решение за упис во регистарот;
- поседуваат важечко Решение за извршена категоризација на сместувачкиот објект;
- уредно ја уплатиле таксата за привремен престој на домашни и странски гости.

Потребна документација:

- Барање за субвенционирање на ТПП (образец составен дел од овој Јавен повик);
- Копија од Решението за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност;
- Копија од важечко Решение за извршена категоризација тековното и претходно издаденото;
- Книгите за евиденција на домашни и странски гости (на увид по барање на Комисијата);
- Копија од уплатници за извршена уплата на ТПП (да се наведи за кои месеци се однесува уплатата, истите треба да одговараат на субвенционираниот период и бројот на остварени ноќевања за тој период по книгите за евиденција);
- Листа на лица евидентирани во книгите за домашни и странски гости (Образец ТПП составен дел од овој Јавен повик);
- Копија од трансакциска сметка на вршителот на угостителска дејност од мал обем.

Начин на субвенционирање:

Подносителот на барањето за субвенционирање на ТПП за остварени ноќевања потребната документација ја доставува преку архивата на општина Охрид до Комисијата за субвенционирање на туристичка такса при општина Охрид и тоа: за период од 01.10.- 30.11.2022, со назнака **ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ**



Општина Охрид

Охрид

Сектор за туризам и
локален економски
развој

Димитар Влахов бр. 57

6000 Охрид

Тел. (046) 262-469

Факс. (046) 262-496

**СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН
ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ ЗА ПЕРИОД
01.10.2022 – 30.11.2022. Краен рок на пријавување 09.12. 2022 год.**

Висина на субвенции:

Висината на субвенцијата изнесува 80% од уплатената ТПП имајќи во предвид дека 20% од уплатата оди на буџетот на РСМ, по основ на вкупниот број на остварени ноќевања.

Исплата на субвенции:

Субвенцијата се пресметува во денари. Општина Охрид пресметаниот износ на субвенција го уплаќа на сметка на физичкото лице кое врши угостителска дејност, по принцип прв дојден- прв услужен.

Напомена:

Начинот и видот на субвенционирање на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност во општина Охрид е пропишан со Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност, со Одлука за давање на согласност на истиот бр. 08-13707/10 од 07.10.2022 година, а истиот е составен дел на повикот. Барањата кои се доставени по истекот на рокот предвиден со овој Јавен повик или Барањата кои се неуредни и нецелосни согласно Правилникот за субвенционирање на туристичката такса на вршителите на угостителската дејност член 5, став (2) и (3) се одбиваат.

Одобрил:

Раководител на Сектор ТЛЕР:

М-р Ѓоко Апостолов

ГРАДОНАЧАЛНИК

Кирил Пецаков